

**Формулар за доставување на коментари и сугестии за проектот за Ревитализација на Китино Кале – Општина Кичево**

Проект за Ревитализација на Китино Кале- Кичево, во рамките на „Проектот за локална и регионална конкурентност“ поддржан од страна на ЕУ, администриран од Светска Банка и спроведуван од Кабинет за Заменик Претседател на Владата задолжен за Економски Прашања - КЗПВЕП, проектна компонента „Инвестиции во туристичка инфраструктура и поврзувања во дестинациите“ е на туристичкиот потенцијална општина Кичево преку Ревитализација на на Китино кале кој на едно место ќе овозможи задоволување на широк спектар на потреби на туристите во дестинацијата.

Општина Кичево во рамките на апликацијата, подготви **Планот за управување со културно наследство** и **“План за управување со животната средина и социјалните аспекти** со цел навремено да се идентификуваат и оценат потенцијалните влијанија врз културното наследство и животната средина од проектните активности заревитализација на Китино кале - Кичево. Планот содржи и мерки за спречување, минимизирање и ублажување на можните негативни влијанија од реализација на предвидените проектни активности.

**Електронската верзија од Планот за управување со културно наследство за проектот е достапна**

Општина Кичево : [www.kicevo.gov.mk](http://www.kicevo.gov.mk)

Проектна канцеларија [www.lrcp.mk](http://www.lrcp.mk)

Агенција за промоција и поддршка на туризмот на РМ: [www.tourismmacedonia.gov.mk](http://www.tourismmacedonia.gov.mk)

**Печатена верзија од Планот за управување со животна средина и на Планот за управување со културно наследство е достапна на следните локации:**

1. Единица за спроведување на проектот (ЕСП)  
Проект за локална и регионална конкурентност (ПЛРК)  
Адреса: ул. Гуро Гаковик бр. 60/1, Скопје  
Телефон: 02 32 53 818  
Експерт за културно наследство: м-р Славе Младеновски  
Е-маил: [slave.mladenovski@lrcp.org.mk](mailto:slave.mladenovski@lrcp.org.mk)  
Експерт за животна средина : Љубомир Петковски  
Е-маил: [ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk](mailto:ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk)

2. Општина Кичево  
Адреса: „Борис Кидрич“, бр.1 Кичево  
Телефон: 070-738-558 075-212-526  
Одговорно лице: Дарко Белевски  
Е-маил- [darko@kicevo.gov.mk](mailto:darko@kicevo.gov.mk). [darkobelevski@yahoo.com](mailto:darkobelevski@yahoo.com)

**Ве молиме доколку имате коментар/сугестија или дополнување на предложените мерки од Планот за управување со културно наследство и Планот за управување со животна средина и социјални аспекти, доставете го до назначените одговорни лица од оваа листа во период од 14 дена по денот на објавување на Планот за управување со културно наследство и Планот за управување со животна средина и социјални аспекти**

**(дата на објава: 24.05.2019 г.).**

Ве молиме Вашите коментари за подобрување Планот за управување со културно наследство и Планот за управување со животната средина и социјалните аспекти - "Проектот за Ревитализација на Китино Кале – Кичево "да ги доставите на наведените е-маил адреси или во Општина Кичевои/или Проектот за локална и регионална конкурентност.

Однапред Ви благодариме

Референтен број:104

(се потполнува од страна на проектот)

Потпис

Дата

Име и презиме\*

Контакт информации\*

E-mail:

Телефон:

Коментар:

Потпис:

Дата:

\* Информациите во полињата не се обврзувачки